



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21

Скопје, сабота 22 октоври 1949 год.

Год. V

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НР Македонија“ Пошт. фах 51. Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрација 696.

Овој број чини 4 динари. Претплата за една година износи 250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. Централа за НРМ — Скопје 8.901,812

199

Врз основа на чл. 73 т. 7 од Уставот на Народна Република Македонија а на предлог од Претседателот на Владата на НРМ Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ИЗМЕНИ ВО ВЛАДАТА НА НРМ

I.

Се разрешаваат од досегашните им должности:

1. Стоилко Ивановски, министер на шумарството; и
2. Васил Калајдиски, министер на правосудието.

II.

Се поставуваат:

1. за Министер на шумарството Васил Ѓоргов, народен пратеник; и
2. за Министер на правосудието Благој Левков, досегашен помошник на Министерот на правосудието.

III.

Владата ќе го изврши овој Указ.

У. Број 14

Скопје, 13 септември 1949 година
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Џуков, с. р.

Претседател,
Богоја Фотев, с. р.

200

Врз основа на член 79 ст. 2 од Уставот на НРМ, Владата на Народна Република Македонија, по предлог од Претседателот на Владата донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИТЕТ ЗА ФИСКУЛТУРА

Член 1

Членот 3 од Уредбата за оснивање Комитет за фискултура („Службен весник на НРМ“ 6/48) се изменува и гласи: Комитетот се состои од претседател, и потребен број членови, кои што ги поставува Владата по предлог од Претседателот на Владата.

Со работата на Комитетот раководи претседателот на Комитетот. Во раководењето на работите на Комитетот на претседателот му помага помошник (на претседателот).

Општо раководство и надзор над работата на Комитетот за фискултура врши Претседателот на Владата.

Претседателот на Комитетот може да биде и член на Владата.

Член 2

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

I Број 4.643

31. VIII 1949 година

Потпретседател на Владата на НРМ
Дикола Минчев, с. р.

201

Со цел за изградба на стручни работнички кадрови во угостителството, а во врска со чл. 3 и 4 од Уредбата за изградба на стручни работнички кадрови и за управите за стручни работнички кадрови, и во согласност со Министерот на трудот на НРМ, донесувам

РЕШЕНИЕ

1) За оснивање на „Нижето стручно угостителско школо во Охрид, со задача да со стручна и општа настава оспособува квалификувани стручни угостителски работници како готвачи, слаткари и кенлери.

2) Нижето стручно угостителско школо е под раководство на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на НР Македонија.

3) Надзор над Нижето стручно угостителско школо врши Комитетот за туризам и угостителство на Владата на НРМ и Министерството на трудот на НРМ.

4) Во Нижето стручно угостителско школо се примат лица од двата пола со најмалко завршено основно школо и навршени 14 години старост. Завршените ученици на ова школо стекнуваат квалификации на квалификуван стручен угостителски работник, како готвач, слаткар и кенлер.

Школувањето на Нижето стручно угостителско школо за готвачи и слаткари трае три години, а за кенлери две.

5) Наставниот план и програм го пропишува Комитетот за туризам и угостителство на Владата на НРМ во согласност со Министерот на трудот на НРМ, а за делот од наставниот план и програм, што се однесува за општото образование, во согласност со Министерот на просвета на НРМ.

6) Личните и материјалните расходи на Нижето стручно угостителско школо ќе бидат на терет на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на НР Македонија.

7) За стручната обука на поменатите ученици, во школото ќе се оснуе хотел ресторант, кој ќе работи по прописите на Основниот закон за државни и стопански претпријатија на комерцијална и на акумулативна база.

8) Поблиски напатствија за организацијата и работењето на школото, за почетокот и завршетокот на учењето и условијата за прием во истото ќе донесе Комитетот за туризам и угостителство на Владата на НРМ во согласност со Министерот на трудот на НРМ.

9) Со цел за оспособување и усовршување на работнички и службенички стручен кадар, Комитетот за туризам и угостителство на Владата на НРМ ќе оснива во школото курсеви за изградба на стручни работнички кадрови (готвачи, слаткари и кенлери) и курсеви за изградба и усовршување на стручни угостителски службенички кадрови, и тоа првите во согласност со Министерот на трудот на НРМ, и вторите во согласност со Секретарот за персонална служба на Владата на НР Македонија.

10) Ова Решение влегува во сила веднаш.

Бт. 6133 Скопје од 19-IX-1949 година

ПРЕТСЕДАТЕЛ

На Комитетот за туризам и угостителство на Владата на НРМ

Д. Бојаковски, с. р.

Согласен Министерот на трудот на НРМ

Богџе Кузмановски с. р.

202

Врз основа на ст. 2 од т. XIII на Напатствието бр. 16119 од 9. X. 1948 год. за формирање (структура) на пониската единствена продавна цена на големо за житарици, брашно и гриз во економската 1948/49 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 79/48) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИ ВО МЕЛНИЦИТЕ И ВОДЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МАКЕДОНИЈА ВО ЕКОНОМСКАТА 1948/49 ГОД.

1) За трговско мливо и прекрупа како и тоа за потребите на војската се определува во економската 1948/49 година следниот уем во пари за сомлени 100 кгр. житарици и царевка и тоа:

а) Во мелници на валци или камења со уреѓај за чистење и пресејување, како и во мелници со камења кои имаат сопствен моторен погон а немаат уреѓај за чистење и пресејување

Дин. 50.—

б) Во мелници со камења кои работаат на електричен погон а немаат уреѓај за чистење и пресејување

Дин. 45.—

в) Мелниците под точка а) за прекрупа на 100 кгр. царевка, јачмен и овес ќе наплатуваат по а мелниците под точка б) ќе наплатуваат по

Дин. 45.—

Дин. 40.—

2) За часно мливо и прекрупа, мелниците и водениците ќе наплатуваат во економската 1948/49 год. уем по следниот начин:

а) Мелници на валци или камења со уреѓај за чистење и пресејување, како и мелници, на камења со сопствен моторен погон а кои немаат уреѓај за чистење и пресејување за сомлени 100 кгр. житарици или царевка, ќе наплатуваат уем во натура а разликата од цената на уемот на односниот вид житарици до динари 50.— ќе се наплатува во готови пари.

Кгр. 7

б) Мелниците на камења кои работаат на електричен погон, а немаат уреѓај за чистење и пресејување, како и водениците поточарки, за 100 кгр. сомлени житарици ќе наплатуваат уем во натура а разликата од цената на уемот на односниот вид житарици до динари 45.— ќе се наплатува од помељарите во готови пари.

Кгр. 7

в) За прекрупа на 100 кгр. царевка, јачмен и овес мелниците од точка а) ќе наплатуваат уем во натура а разликата од цената на уемот на односниот вид житарици до динари 45.— ќе се наплатува од помељарите во готови пари.

Кгр. 7

г) За прекрупа на 100 кгр. царевка, јачмен и овес мелниците од точка б) ќе наплатуваат уем во натура а разликата од цената на уемот на односниот вид житариците до динари 40.— ќе се наплатува од помељарите во готови пари.

Кгр. 7

Цените под т. 1 и 2 се разбираат вклучително данокот на услуги.

3) Прибраниот уем мелниците ќе го предаваат на Државниот житен фонд, а по цени кои ќе важат на денот на предавањето.

4) Со влегувањето во сила на овоа Решение престануваат да ваат сите до сега издадени решенија во врска со цените на услугите во мелниците и водениците.

5. Овоа Решение влегува во сила од денес.

број 5594

20 IX 1949 год.

Го заст. министерот на државните набавки на НРМ
Претседател
на Комисијата за државна контрола
Б. Темелковски, с. р.

203

Врз основа на член 14 од Уредбата за доделување преодни знамиња на најзаслужните работни колективи на претпријатијата од републиканското и локално значење во Народна Република Македонија ("Службен весник на Народна Република Македонија" Бр. 6 од 1949 г.). Министерот на трудот на Народна Република Македонија, во согласие со Министерите на индустријата и рударството, на градежите, на земјоделството, на локалниот саобраќај, на комуналните работи, на финансите и на шумарството, а по предложението на Сојузот на Синдикатите на Југославија за Македонија, го донесува следното

НАПАТСТВИЕ

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ ЗНАМИЊА НА НАЈЗАСЛУЖНИТЕ РАБОТНИ КОЛЕКТИВИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД РЕПУБЛИКАНСКОТО И ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

При оценувањето на успехот постигнат во исполнувањето на задачите поставени со стопанскиот план за доделување преодни знамиња на најзаслужните работни колективи на претпријатијата од републиканско и локално значење, а во смисол на член 6 став 1 од Уредбата за доделување преодни знамиња на најзаслужните работни колективи на претпријатијата од републиканско и локално значење во Народна Република Македонија, нарочно ќе се земе предвид следното:

1. Кај процентот на исполнувањето на планот: Исполнувањето на вкупниот план на производството, планот на производството по обем, асортимент и вредност, планот на производството просечно на секој еден работник, планот на производството на декади, месеци и тримесечја; финансискиот план; инвестициониот план.

2. Кај процентот на намалувањето на полната цена на чинењето: процентот на намалувањето на планираните продуктивни разноси (намалувањето на нормативот на израсходувањето на сировини, материјали, погонски горива, продуктивни и режиски надници); процентот на разносите на управата, на разносите на продавањето и на разносите на амортизацијата); намалување на планираните разноси на производството постигнато со исползување на месни извори на сировини, материјали, погонски горива, отпадоци, како и со исползувањето на сировински замени.

3. Кај процентот на подобрувањето на квалитетот на производството: процентот на исполнувањето на планираниот квалитет на производството; процентот на намалувањето на планираните нормативи на шкарт, отпадоци, односно расфрлани материјали, водејќи при тоа сметка дали е натфрлен планираниот квалитет или само со залагањето на работниот колектив.

4. Кај процентот на исполнувањето на планот за изградување на кадрови: бројот на стручно оспособените работници, бројот на квалифицираните работници кои што специализирале, бројот на учениците во стопанството кои што положиле стручни испити, бројот на жените во работа, бројот на стручно оспособените жени.

5. Кај состојбата на трудовата дисциплина: процентот на работниците и службениците кои што неоправдано останувале од работа или закаснувале на работа; процентот на работниците и службениците кои што били дисциплински на кажувани поради нарушение на трудовата дисциплина во текот на работното време, процентот на работниците на кои што трудовиот однос им престанал затоа што дале отказ кој што неможел да се побива, односно кои што ја напуштале работата (член 23 и 26 од Уредбата за заснивање и престанување на трудовите односи).

II

При оценувањето на успехот на работните колективи постигнат во исполнувањето на задачите поставени со стопанскиот план а во смисол на член 6 став 2 од Уредбата за доделување преодни знамиња на најзаслужните работни колективи на претпријатијата од републиканско и локално значење во Народна Република Македонија, нарочно ќе се земе предвид и следното:

1. При установувањето состојбата на организацијата на работата: состојба во врска со разработувањето на оперативниот план и евиденцијата на производството; процентот на ефективно исползување на уредите, машините, алатите; бројот на продуктивните и бројот на помошните работници; резултатите постигнати со приложувањето на бригаден систем на работата, односно со нови работни методи и начини; економисувањето на планираната работна рака постигната со подобрувањето на организацијата на работата, процентот на работниците кои што работаат по нормите на работниот учинок; бројот на оправданите жалби заради неоправданото приложување на прописите за платите, додатоците и наградите; текот на производството (варирање или константно нарастување на производството) и состојбата на работниот учинок (варирање или константно нарастување на работниот учинок).

2. Кај работите во производството извршени вон од

планот: самоиницијативно проширување на обемот и асортиментот на планираното производство; непредвидени работи.

3. При установувањето на процентот на работниците на работата во претпријатието кои што придобиле звање ударник, новатор и рационализатор ќе се земе предвид оние работници кои што ги придобиле наведените звања во дадениот плански временски период, водејќи сметка и за вкупниот број на одобрените и приложените новаторски и рационализаторски предложенија.

4. При установувањето на годишниот финансиски ефект постигнат со приложувањето на новаторски и рационализаторски предложенија: финансискиот ефект постигнат во самото претпријатие, како и финансискиот ефект постигнат во други претпријатија доколку и кај ним се приложуваат истите новаторски и рационализаторски предложенија.

5. При установувањето на резултатите постигнати во културно-просветната работа: процентот на работниците и службениците опфаќани со сите форми на културно-просветна работа, како и квалитетот на таа работа.

6. При установувањето на резултатите постигнати во снабдувањето, сместувањето и заштитата на работникот при работењето: пројавените грижи во врска со прехраната, изградбата на работничките жилишта, домови за ученици во стопанството, детски јасли и градини, како и состојбата во врска со техничката и хигиенската заштита на работникот при работењето. При определување на резултатите постигнати со хигиенско-техничката заштита на работникот при работењето ќе се земе предвид исполнувањето на планот на изградбата и воведување на санитарни и технички уреди за лична и колективна заштита на работниците при работењето: исполнувањето на планот за правилно прихваќање и воведување во работа на новите работници; дополнување на планот за оспособување на стручни кадри за заштита на работата, состојбата на заболувањето, певреди при работењето; издигнувањето и грижа за учениците во стопанството.

По оценувањето на успехот на работните колективи ќе има влијание и помошта која што работниот колектив ја дал на други работни колективи во исполнувањето на приобичаеното искуство, односно во исполнувањето на планските задачи, како и објективните услови на работата и производството, состојбата во врска со планираното снабдување на претпријатието, со уредите, со сировините, со машините, со материјалите, со погонските горива и со работната рака.

III

Во автомобилскиот саобраќај, покрај оценките предвидени во точка I на ова Напатство, ќе се земе предвид уште и следното: процентот на исполнувањето на исправноста на возниот парк; просечното исполнување на моторните возила на преминати километри-исполнување на тон (километар, исполнување на километри под товар; просек на исполнување на просечната комерционална брзина, исполнување на просечната техничка брзина просечно работно време на еден камион; коефициент на просечната носивост на километар од товар; процентот на економисувањето на горивни и смазовни материјали, гуми и др., просечен век на исправноста (траење) на едно моторно возило од една до друга средна поправка — просечен пат на една тона; просечно извршување на тона (километар) спрема носивоста на возниот пат просечно исполнување патник (километар и просечно пат на еден патник.

IV

Заеднички комисија за оценување успехот на работните колективи постигнат во исполнување на задачите поставени со стопанскиот план се формираат при министерствата: на индустрија и рударство, на градежите, на земјоделството, на шумарството, на локалниот саобраќај и на комунални работи на Народна Република Македонија, при околиските, градските и месни народни одбори, како и при управите на претпријатието, а во смисол на прописите на член 7 и 8 од Уредбата за доделување на преодни знамиња на најзаслужни работни колективи на претпријатијата од републиканско и локално значење во Народна Република Македонија.

Управата на претпријатието и синдикалната подружница донесуваат решение за доделување на преодно знаме на најзаслужното одделение на своето претпријатие на основани мотивирани предложенија на заедничката комисија во чии што состав влегуваат: претставител на претпријатието кој што ќе го назначи управата на претпријатието, претставител на подружницата кој што ќе го определи управниот одбор на подружницата и раководителот на планскиот сектор во претпријатието.

Со работата на заедничката комисија раководи претставителот на ресорното министерство, односно претставителот на соодветниот народен одбор, односно претставителот на управата на претпријатието.

Предложенијата на комисијата се испраќаат на Главниот одбор на Сојузот на Синдикатите на Југославија за Македонија и на ресорните министри, односно на дадените народни одбори и на синдикалните органи во рок од 15 дена по завршетокот на планското полугодие, односно планскиот квартал.

Предложенијата на комисијата за доделување на преодно знаме на управата на претпријатието и синдикалната подружница се испраќа до управата на претпријатието и управниот одбор на синдикалната подружница во рок од 10 дена по завршувањето на секој месец.

За точноста на сведенијата содржани во мотивацијата на предложението за доделување на преодни знамиња одговараат членовите на комисијата и директорите на дадените претпријатија дисциплински и кривично по постоеките законски прописи.

VI

Сите преодни знамиња се изработуваат од свила пламено црвена боја. Текстот и сите украси на знамињата се изработуваат од свила од златно-жолта боја. Знамињата се прикрепуваат на метални копја кои што на врвот имаат петокрака звезда.

Преодното знаме на Владата на Народна Република Македонија има форма на правоаголник со размери 180 x 90 см. Должината на копјето изнесува 280 см. На работ на знамето се извезува венец на лоровици лисја. Во горниот агол до копјето се најдува извезен државниот грб на Народна Република Македонија. На среде на знамето при врвот се најдува натпис "Влада на Народна Република Македонија". Во средето на знамето има полукружен натпис "Најдобар работен колектив" ("на соодветната стопанска гранка во Народна Република Македонија").

Преодните знамиња на Главниот одбор на Сојузот на Синдикатите за Македонија и на ресорните министерства имаат форма на правоаголник со сразмер 170 x 70 см. Должина на копјето изнесува 240 см. Во горниот агол до копјето се најдува извезен државен грб на Народна Република Македонија а во другиот горен агол синдикалниот амблем. На средето на знамето при врвот се најдува натпис "Главен Одбор на Сојузот на Синдикатите на Југославија за Македонија" а под него натпис на ресорното Министерство. Во средето на знамето се најдува натпис "Заслужен работен колектив (на соодветната стопанска гранка на Народна Република Македонија). Работ на знамето е опшивен со свилен гајтан.

Преодните знамиња на околиските, градски односно месни народни одбори и околиски односно месни синдикални совети имат форма на правоаголник со сразмери 150 x 60 см. Должина на копјето изнесува 2 м. Во горниот агол до копјето се најдува извезен државниот грб на Народна Република Македонија, а на другиот агол синдикалниот амблем. На средето на знамето при врвот се најдува натпис „Околиски (градски, месни) народен одбор, со назначување местото на советот. На средето на знамето се најдува натпис "Најдобар работен колектив (на соодветната стопанска гранка) во градот (реонот)", со назначување на името на околицата, градот односно местото.

Преодните знамиња кој што се доделуваат на најзаслужните работни колективи од претпријатијата со локално значење во одделните стопански гранки во едно место, се разликуваат од знамињата по претходниот став во тоа, што имаат сразмери 130x60 см. должина на копјето 180 см., а под натписот "На најдобриот работен колектив се најдува текст што ја означува дадената стопанска гранка.

Преодните знамиња на Управата на претпријатието и синдикалната подружница имаат форма на рамнокрак триаголник, чија што основна страна прикрепена на копјето е долга 80 см. а другите две страни по 1 м. Должината на копјето изнесува 160 см. Во горниот агол до копјето се најдува извезен државниот грб на Народна Република Македонија, а во долниот агол синдикалниот амблем. На горната страна на триаголникот се најдува натпис "Управа на претпријатието со назначување името на претпријатието, а на долната страна на триаголникот се најдува натпис кој што ја означува дадената синдикална подружница. На средето на знамето водоравно се најдува натпис "Заслужен работен колектив на претпријатието".

Свеченото собрание на работниот колектив на кое што се предава преодното знаме го организира управата на претпријатието и синдикалната подружница.

Преодното знаме на Владата на Народна Република Македонија го предава претставител на Претседателството на Владата на Народна Република Македонија во присуство на претставител на ресорниот министер, даденото административно-оперативно раководство и Земскиот одбор на синдикалниот совет.

Преодното знаме на Главниот одбор на Сојузот на Синдикатите на Југославија на Македонија и ресорниот министер го предава претставителот на Главниот одбор на Сојузот на Синдикатите на Југославија за Македонија и претставителот на ресорниот министер во присуство на претставителот на Земскиот одбор на дадениот синдикален сојуз и даденото административно-оперативно раководство.

Преодните знамиња кои што ги доделуваат органите предвидени во точка III и IV од чл. 2 на Уредбата за доделување на преодни знамиња на најзаслужните работни колективи на претпријатијата од републиканско и локално значење во Народна Република Македонија ги предаваат на свечени собранија на работните колективи претставителите на дадените државни и синдикални органи.

Заедно со преодните знамиња се предаваат и писмени решенија, како и парични награди доделени во смисол на член 12 од Уредбата за доделување преодни знамиња на најзаслужните работнички колективи на претпријатијата од републиканско и локално значење на Народна Република Македонија.

VIII

Ова Напатствие влегува во сила во денот на изговорот обнародување во "Службениот весник на Народна Република Македонија".

Бр. 8401, 1-X-1949 год., Скопје

Министер на трудот на Народна Република Македонија

Б. Кузмановски с. р.

204

Врз основа на чл. 23 од Уредбата за задолжителен откуп на оризовата арпа во економската 1949/50 година до-несувам следната

НАРЕДБА

За почетокот на задолжителниот откуп на оризовата арпа.

1

Задолжителниот откуп на оризовата арпа на подрачјето на Народна Република Македонија ќе започне на 15 октомври 1949 год., а ќе заврши во сроковите прописани од страна на ова Министерство во оперативните планови за поделни околии.

2

Ова Наредба стапува во сила веднаш.

Бр. 6146 6 X 1949 год. Скопје

Министер
на државните набавки
П. Менковски, с. р.

Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ по извршеното сравнување со изворниот текст, установи, дека во текстот на Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ бр. 13 од 29 јули 1949 година објавен во "Службен весник на НРМ" бр. 17 од 23 август 1949 година, се допуштени долу наведените печатни грешки и ја дава следната

ИСПРАВКА

НА УКАЗОТ БР. 13 ОД 29 ЈУЛИ 1949 ГОДИНА

1. Под заглавието: "Заслужен земјоделец-задругар" после точка 7 треба да се стави точка 8 која гласи: "Бојан Димитровски претседател на селанската работна задруга во село Евла, Ресенска околица";

2. Пред името "Адем Османов" да се стави "18" место бројот "17"; а пред името: "Стојмен Трајковски" да се стави "22" место бројот "21".

3. После точка 22 да се стави точка 23 која гласи: "Сабредин Алитовски, претседател на Селанската работна задруга во село Цумајлија, Свето Николска околица".

Бр. 1104 од Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ, 19 септември 1949 година.

Ред. бр.	СОДРЖИНА	Страна
199	Указ за измени во Владата на НРМ — — — — —	167
200	Наредба за изменување на Уредбата за оснивање комитет за физкултура — — — — —	167
201	Решение за оснивање на ниже стручно угостителско школо во Охрид — — — — —	167
202	Решение за цените на услуги во мелниците и водениците на територијата на НР Македонија во економската 1948/49 год. — — — — —	168
203	Напатствие за доделување на преодни знамиња на најзаслужните работни колективи на претпријатијата од републиканско и локално значење на Народна Република Македонија — — — — —	168
204	Наредба за почетокот на задолжителниот откуп на оризовата арпа — — — — —	170
	Исправка на Указот бр. 13 од 29 јули 1949 година —	170